

Билтен на Слободен софтвер Македонија за октомври 2009

Добредојдовте во октомвриското издание од 2009 на билтенот на Слободен софтвер Македонија. Поради подолгата пауза овој билтен покрива и настани кои се случија изминатото лето.

Содржина

- 1 Започна со работа „КИКА“, првиот хаклаб во Скопје
- 2 Ubuntu 9.10
- 3 Група на корисници на Ruby
- 4 Промоција на Mozilla Firefox 3.5 во Скопје и Куманово
- 5 Конференција за слободен софтвер во Косово
- 6 Антиконференција Ништо нема да се случи во Сплит

Започна со работа „КИКА“, првиот хаклаб во Скопје

По долгогодишно планирање конечно оваа есен се создадоа услови и започна со работа првиот хаклаб во Скопје. КИКА (Кика е Информации, Култ ура, Автономија) е првата технолошка автономна зона - хаклаб, која ќе се користи за промовирање на користењето и развојот на еманципирачки технологии како слободниот софтвер, јавниот, отворен и пристапен интернет и алтернативните медиуми базирани на социјалните мрежи.

Просторот ќе биде дом на повеќе збиднувања поврзани со слободен софтвер и слободна култура, како што е популарното СподелиЗнаење (<http://blog.spodeli.org/>), но и собири и работилници на други групи на корисници. КИКА е отворен простор и секој може да се придружи во активностите или по своја програма да започне некои нови активности. За повеќе информации, можете да се обратите на поштенската листа (<http://groups.google.com/group/spodeli-prostor>) на КИКА.

За отворањето на хаклабот известија дневниот весник *Нова Македонија* (<http://novamakedonija.com.mk/NewsDetail.asp?vest=10179104298&id=51&prilog=0&setlzdanie=21814>) и фондацијата *Метаморфозис* (<http://www.metamorphosis.org.mk/makedonija/oficijalno-otvoranje-na-prviot-chaklab-vo-skopje-kika.html>)



Извор: *Нова Македонија*

Ubuntu 9.10

Денес (29.10.2009) беше објавено Ubuntu, 9.10 или познато под кодното име *Karmic Koala*. Како и по обичај, во секое шест месечно издание на најпопуларната дистрибуција на GNU/Linux, *Canonical* (<http://www.canonical.com/>) ги внесуваат сите најнови верзии на софтвер наменет како за работните станици така и за серверите.

Од поважните компоненти можеме да напоменеме дека новото Ubuntu доаѓа со новата верзија на GNOME, 2.28 (<http://www.gnome.org/>) (се уште поддржува македонски, но не и за долго), нов Linux кернел 2.6.31, GRUB2, стандардна инсталација на Ext4 датотечен систем, нов софтвер за менаџмент на пакети наречен *Software Center*, нов клиент за ИП (инстант пораки) - се работи за долгоочекуваниот *Empathy* клиент, базиран на фрејмворкот *Telepathy* (http://en.wikipedia.org/wiki/Telepathy_%28software%29) кој што нуди директни видео/аудио повици и уште многу нови и подобрени верзии на сите ваши омилените апликации.

Веднаш може да се забележи дека оваа верзија на Ubuntu нуди доста подобрен инсталационен процес и побрзо подигнување и гасење на компјутерот. Доста внимание е посветено на новиот инсталер, како и на првичниот изглед, односно стандардните GTK и GDM теми. Се подигнува брзо, доаѓа со сè што може да ви затреба на модерен „десктоп“ компјутер и изгледа одлично!

Како и секогаш досега, можете да нарачате бесплатно CD од <https://shipit.ubuntu.com> или пак да ја преземете соодветната верзија за вашата архитектура на <http://www.ubuntu.org>.

Група на корисници на Ruby

Од летото 2009 (или можеби малку порано) во Скопје почна да функционира и групата на корисници на програмскиот јазик Ruby. Групата е отворена за сите кои се занимаваат со платформата Ruby/Rails, како и за почетници кои што сакаат да научат повеќе за оваа развојна околина.

За контакт со групата може да ја посетите нивната поштенска листа (<http://groups.google.com/group/mk-ruby-users-group>) или да ги посетите на нивните средби во КИКА кои вообичаено се случуваат во четврток од 19 до 21 часот.

Промоција на Mozilla Firefox 3.5 во Скопје и Куманово

На 07.09.2009 година во Скопје и Куманово се одржа јавна промоција на Mozilla Firefox 3.5. Настанот беше успешно организиран од групата за маркетинг на Mozilla во Македонија. Известување од настанот е достапно на порталот it.com.mk (<http://it.com.mk/index.php/Vesti/IT.mk/Se-promovirashe-Firefox-vo-Skopje-i-Kumanovo>). Фотографии од настанот има на Flickr страницата на Mozilla Македонија (<http://www.flickr.com/photos/mozilla-mk/>)

Конференција за слободен софтвер во Косово

На 29 и 30 август 2009 година во Приштина се одржа првата конференција за слободен софтвер



Конференција во Приштина, фото: davidbaileymbe

(<http://kosovasoftwarefreedom.org/>) на Балканот која имаше регионален и меѓународен карактер. На дводневниот настан, организиран од локалната косовска организација (<http://flossk.tuxfamily.org/foswiki/bin/view.pl/Main/WebHome>) со помош на бројни спонзори од Косово и странство, учествуваа повеќе од 500 луѓе од 16 земји. Настанот беше исполнет со презентации на теми поврзани со слободен софтвер. Покрај вообичаените технички презентации имаше и неколку кои се осврнуваа на општествениот аспект на движењето за слободен софтвер.

Слободен софтвер Македонија (<http://slobodensoftver.org.mk/>) учествуваше на конференцијата со две презентации од своите членови. Миша Поповиќ презентираше за проектот на Владата на



Р. Македонија за користење на Едубунту во училиштата. Анализата што беше презентирана го претставуваше увидот на заедницата во овие прашања. Новица Наков пак презентираше за растењето и распаѓањето на заедниците за слободен софтвер, пренесувајќи ги досегашните македонски искуства.

Антиконференција Ништо нема да се случи во Сплит

Од 21 до 23 август оваа година претставници од Слободен софтвер Македонија, компјутерски ентузијасты и вљубеници во технологијата присуствуваа на традиционалната антиконференција во Сплит, Хрватска, Ништо нема да се случи.

На овој тродневен настан кој го организираат самите учесници, се случуваа предавања, работилници и дружења на луѓе од регионот со присуство на гости од Германија и Шведска. Темите кои се дискутираат беа компајлери со осврт на програмскиот јазик Дилан, автоматизација на инсталација на одржување на Дебиан Gnu/Linux оперативни системи со помош на програмскиот јазик Perl и CouchDB, потоа хакирање на USB to serial контролери за поврзување на цојстичи од комодоре 64 до бежичен пренос на електрична енергија со помош на концептите и нацртите на Никола Тесла до хакирање на микроконтролери.

На самата антиконференција беа застапени и теми за хакирање на општеството како овозможување на пристап до информациите и податоците кои се затворени во базите на податоци на јавниот сектор како и транспарентност на процесите кои се од клучно значење на граѓаните во нивните општини со помош на користење на социјалните мрежи и нови медиуми со посебен осврт на нивната примена во неколку општини во Велика Британија, како последно но можеби и прашање кое ги допира скоро сите корисници на интернет е споделувањето на торент датотеки преку Thepiratebay.org и предавање за неговото затворање под притисок на судскиот процес за прекршување на авторските права во Шведска, преку пиратската партија до неговото трансформирање и дистрибуирање на мноштво сервиси кои ќе ја заменат целокупната инфраструктура на самиот The pirate bay.



Извадок од Мрежа, НСНД, Сплит 2009

Содржината на оваа порака пред сè е наменета за новинари и организации со кои соработува Слободен софтвер Македонија, но истата се испраќа до сите оние кои се пријавиле за тоа.

Доколку и вие сакате да ја добивате оваа порака, пишете ни на info_NA_slobodensoftver.org.

Интернет верзијата на овој документ се наоѓа на: <http://wiki.lugola.net/2s.mkBilten10.09>
